



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Службен гласник на општина Радовиш Излегува по потреба	Понеделник 23 Мај 2022 година Број 7/2022 год.	Жиро сметка бр: 758014072063018 Даночен бр.: 4023005116486
--	--	--

Образложение за итност

-Одлуката која Советот на општина Радовиш ја донесе со бр.08-739/1 од 13.04.2022 година треба да претрпи промена и да има како дополнување само една дејност 43.21-Електроинсталатерски услуги. Додека дејноста 93.19-Останати спортски дејности се веќе регистрирани во основната дејност на ЈПССО „Радовиш-2014“, а за да биде регистрирана дејноста 35.11-Производство на електрична енергија во Централен регистар потребна е согласност од Владата на РСМ. Доколку се јави потреба од други одлуки на барање на Владата истите ќе се донесат дополнително.

-Одлуката за промена на името на јавното претпријатие се става вон сила додека не се регистрираат дополнителните дејности во Централен регистар.

- Општина Радовиш има поднесено проекти до Бирото за рамномерен регионален развој, согласно Програмата за рамномерен регионален развој за 2022/2023 година, а од општината се бара да донесе 3 (три) одлуки и да утврди сопствено учество за поднесените проекти. Доколку истите итно не се донесат апликациите ќе бидат одбиени поради непотполна документација.

Бр. 08-917/3 Совет на општина Радовиш
19 Мај 2022 г. Заменик Претседател
Радовиш Страхил Гавритов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување
на Одлука за прогласување итност на 12-та седница
на Советот на општина Радовиш

Ја прогласувам и објавувам одлуката за прогласување итност на 12-та седница на Советот на општина Радовиш бр.08-964/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 19.05.2022 година.

Бр. 09-964/2
23 Мај 2022 г.
Радовиш

Градоначалник
на општина Радовиш
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 40 од Законот за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 53 од Деловникот за работа, Советот на општина Радовиш на итна седница одржана на 19.05.2022 година, донесе

О Д Л У К А

За прогласување итност на 12-та седница
на Советот на општина Радовиш

Член 1

Со оваа Одлука се прогласува итност на 12-та седница на Советот на општина Радовиш одржана на 19.05.2022 година поради донесување на:

-Одлука која Советот на општина Радовиш ја донесе со бр.08-739/1 од 13.04.2022 година се става вон сила и истата треба да претрпи промени и да има дополнување на само една дејност 43.21-Електроинсталатерски услуги.

-Одлука за промена на името на јавното претпријатие се става вон сила додека не се регистрираат дополнителните дејности во Централен регистар.

-Донесување на 3(три) Одлуки од Советот на општина Радовиш за да се утврди сопствено учество за поднесени проекти од страна на Општина Радовиш до Бирото за рамномерен регионален развој, согласно програмата за рамномерен регионален развој за 2022/2023 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш, .

Бр. 08-964/1
19 Мај 2022 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Заменик Претседател
Страхил Гавритов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Одлука за ставање вон сила на Одлука бр.08-739/1 од 13.04.2022 година

Ја прогласувам и објавувам одлуката за ставање вон сила на Одлука бр.08-739/1 од 13.04.2022 година, бр.08-965/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 19.05.2022 година.

Бр. 09-965/2
23 Мај 2022 г.
Радовиш

Градоначалник
на општина Радовиш
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа(СЛ.Весник на РМ 05/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Радовиш. Советот на Општина Радовиш на XII седница одржана на 19.05.2022 година донесе:

ОДЛУКА

за ставање вон сила на Одлука бр.08-739/1 од 13.04.2022 година

Член 1

Се става вон сила одлуката бр.08-739/1 од 13.04.2022 година донесена од Советот на општина Радовиш.

Член 2

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, .

Бр. 08-965/1
19 Мај 2022 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Заменик Претседател
Страхил Гавритов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување

на Одлука за ставање вон сила на Одлука за давање

Согласност на СТАТУТАРНА ОДЛУКА

за измена и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти “Радовиш-2014” Радовиш донесена од Управен одбор на ЈПССО,, Радовиш 2014” Радовиш бр.02-18/1 од 20.04.2022 година

Ја прогласувам и објавувам одлуката за ставање вон сила на Одлука за давање Согласност на СТАТУТАРНА ОДЛУКА за измена и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за

стопанисување со спортски објекти “Радовиш-2014” Радовиш донесена од Управен одбор на ЈПССО,, Радовиш 2014” Радовиш бр.02-18/1 од 20.04.2022 година, бр.08-966/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 19.05.2022 година.

Бр. 09-966/2
23 Мај 2022 г.
Радовиш

Градоначалник
на општина Радовиш
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа(СЛ.Весник на РМ 05/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Радовиш Советот на Општина Радовиш на XII итна седница одржана на 19.05.2022 година донесе:

ОДЛУКА

за ставање вон сила на Одлука за давање Согласност на СТАТУТАРНА ОДЛУКА за измена и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти “Радовиш-2014” Радовиш донесена од Управен одбор на ЈПССО,, Радовиш 2014” Радовиш бр.02-18/1 од 20.04.2022 година

Член 1

Се става вон сила одлуката бр.08-831/1 од 03.05.2022 година донесена од Советот на општина Радовиш за давање Согласност на СТАТУТАРНА ОДЛУКА за измена и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти “Радовиш-2014” Радовиш донесена од Управен одбор на ЈПССО,, Радовиш 2014” Радовиш бр.02-18/1 од 20.04.2022 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, .

Бр. 08-966/1
19 Мај 2022 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Заменик Претседател
Страхил Гавритов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување

на Одлука за давање Согласност на СТАТУТАРНА ОДЛУКА за измена и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти „Радовиш-2014,,Радовиш бр.02-31/2 од 18.05.2022 година

Ја прогласувам и објавувам одлуката за давање Согласност на СТАТУТАРНА ОДЛУКА за измена и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти „Радовиш-2014„Радовиш бр.02-31/2 од 18.05.2022 година, бр.08-967/1 што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 19.05.2022 година.

Бр. 09-967/2
23 Мај 2022 г.
Радовиш

Градоначалник
на општина Радовиш
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (СЛ.Весник на РМ 05/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Радовиш. Советот на Општина Радовиш на XII итна седница одржана на 19.05.2022 година донесе:

О Д Л У К А

за давање Согласност на СТАТУТАРНА ОДЛУКА за измена и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти „Радовиш-2014„Радовиш бр.02-31/2 од 18.05.2022 година

Член 1

Се дава Согласност на СТАТУТАРНА ОДЛУКА за измена и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти „Радовиш-2014„Радовиш донесена од Управен одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти „Радовиш-2014„Радовиш бр.02-31/2 од 18.05.2022 година, наш бр.08-39/25 од 18.05.2022 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш„.

Бр. 08-967/1
19 Мај 2022 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Заменик Претседател
Страшил Гавритов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

Р Е Ш Е Н И Е

за прогласување и објавување на Одлука за сопствено учество за аплициран предлог-проект преку Програма за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за

2023 година на МЛС/БРР поднесен преку Центар за развој на Југоисточен плански регион

Ја прогласувам и објавувам одлуката за сопствено учество за аплициран предлог-проект преку Програма за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година на МЛС/БРР поднесен преку Центар за развој на Југоисточен плански регион, бр.08-968/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 19.05.2022 година.

Бр. 09-968/2
23 Мај 2022 г.
Радовиш

Градоначалник
на општина Радовиш
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21, став 1, точка 43 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на Општина Радовиш на XII седница одржана на ден 19.05.2022 година донесе

ОДЛУКА

За сопствено учество за аплициран предлог-проект преку Програма за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година на МЛС/БРР поднесен преку Центар за развој на Југоисточен плански регион

Член 1

Со оваа одлука се утврдува сопственото учество во висина од 3.400.000 денари, односно 33,9 % од вкупниот износ на проектот за општина Радовиш кој е 10.032.018,00 денари:

„Изградба на локален пат- бул:„А.Македонски“, ул:„Плана“ и ул:„Калаузлиска“, општина Радовиш, како дел од проектот Туризмот – иднината на регионот.“

Проект е аплициран до Биро за регионален развој преку Центар за развој на Југоисточен плански регион.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш по објавувањето во „Службен гласник на Општина Радовиш“.

Бр. 08-968/1
19 Мај 2022 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Заменик Претседател
Страшил Гавритов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а

во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Одлука за сопствено учество за аплициран предлог-проект преку Програма за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година на МЛС/БРР поднесен преку Центар за развој на Југоисточен плански регион

Ја прогласувам и објавувам одлуката за сопствено учество за аплициран предлог-проект преку Програма за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година на МЛС/БРР поднесен преку Центар за развој на Југоисточен плански регион, бр.08-969/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 19.05.2022 година.

Бр. 09-969/2
23 Мај 2022 г.
Радовиш

Градоначалник
на општина Радовиш
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21, став 1, точка 43 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на Општина Радовиш на XII седница одржана на ден 19.05.2022 година донесе

ОДЛУКА

За сопствено учество за аплициран предлог-проект преку Програма за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година на МЛС/БРР поднесен преку Центар за развој на Југоисточен плански регион

Член 1

Со оваа одлука се утврдува сопственото учество во висина од 262.270,00 денари, односно 16 % од вкупниот износ на проектот за општина Радовиш кој е 1.639.186,00 денари:

„Изградба на помошен објект-Надстрешница на оградување на зграда на Културен дом „Ацо Караманов“ во Радовиш, како дел од проектот Културното богатство - наследство за идните генерации.“

Проект е аплициран до Биро за регионален развој преку Центар за развој на Југоисточен плански регион.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш по објавувањето во „Службен гласник на Општина Радовиш“.

Бр. 08-969/1
19 Мај 2022 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Заменик Претседател
Страхил Гавритов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Одлука за сопствено учество за аплициран предлог-проект преку Програма за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година на МЛС/БРР поднесен преку Центар за развој на Југоисточен плански регион

Ја прогласувам и објавувам одлуката за сопствено учество за аплициран предлог-проект преку Програма за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година на МЛС/БРР поднесен преку Центар за развој на Југоисточен плански регион, бр.08-970/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 19.05.2022 година.

Бр. 09-970/2
23 Мај 2022 г.
Радовиш

Градоначалник
на општина Радовиш
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21, став 1, точка 43 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на Општина Радовиш на XII седница одржана на ден 19.05.2022 година донесе

ОДЛУКА

За сопствено учество за аплициран предлог-проект преку Програма за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година на МЛС/БРР поднесен преку Центар за развој на Југоисточен плански регион

Член 1

Со оваа одлука се утврдува сопственото учество во висина од 448.198,00 денари, односно 16

% од вкупниот износ на проектот за општина Радовиш кој е 2.801.237,51 денари:

„Изработка на техничка документација за изградба на уредени велосипедски патеки (асфалтирање и уредување со пропратни содржини) на територијата регионот вклучително и општина Радовиш, како дел од проектот Јакнење на капацитетите на ЕЛС преку изработка на технички документи.“

Проект е аплициран до Биро за регионален развој преку Центар за развој на Југоисточен плански регион.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш по објавувањето во „Службен гласник на Општина Радовиш“.

Бр. 08-970/1 Совет на општина Радовиш
19 Мај 2022 г. Заменик Претседател
Радовиш Страхил Гавритов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување
на Заклучок за престанок на мандат на
член во Советот на општина Радовиш

Го прогласувам и објавувам заклучокот за престанок на мандат на член во Советот на општина Радовиш, бр. 08-971/1 од 19.05.2022 година, што советот на општина Радовиш го донесе на седница одржана на 19.05.2022 година.

Бр. 09-971/2 Градоначалник
23 Мај 2022 г. на општина Радовиш
Радовиш Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 44 став 3 и став 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) а согласно член 21 од Статутот на општина Радовиш и член 24 став 3 и 4 и член 33 став 5 од Деловникот за работата на Советот на општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на XII итна седница одржана на 19.05.2022 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

за престанок на мандат на член во Советот на
општина Радовиш

I. Советот на општина Радовиш констатира дека на Александар Кулушиќ член во Советот на општина Радовиш му престанува мандатот поради вработување во општинската администрација во Општина Радовиш и распореден на работно место Командир на Вод за противпожарна заштита со Решение
Бр.04-473/11 од 16.05.2022 година

II. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Радовиш“.

Бр. 08-971/1 Совет на општина Радовиш
19 Мај 2022 г. Заменик Претседател
Радовиш Страхил Гавритов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување
на Заклучок за прифаќање на Извештај на Работното
тело на Советот на општина Радовиш

Го прогласувам и објавувам заклучокот за прифаќање на Извештај на Работното тело на Советот на општина Радовиш, бр.08-972/1, што советот на општина Радовиш го донесе на седница одржана на 19.05.2022 година.

Бр. 09-972/2 Градоначалник
23 Мај 2022 г. на општина Радовиш
Радовиш Ацо Ристов с.р.

Врз основа на чл. 21 ст. 1 т. 43 од Статутот на општина Радовиш (Сл.гласник на општина Радовиш бр. 5/02), Советот на општина Радовиш на XII седница одржана на 19.05.2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

За прифаќање на Извештај на Работното тело на
на Советот на општина Радовиш

I. Се прифаќаат Извештајот на работното тела приложени на седница на Советот на општина Радовиш одржана на ден на **19.05.2022** година и тоа:

- Комисијата за статут и прописи, 8-та седница одржана на ден 17.05.2022 година

II. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Радовиш,,.

Бр. 08-972/1
19 Мај 2022 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Заменик Претседател
Страхил Гавритов с.р.

ДРУГИ АКТИ

Врз основа на член 25 став 1 алинеа 1 и член 78 од Статутот на ЈПССО „Радовиш 2014,, Радовиш, Управниот одбор на ден 16.05.2022 година, донесе

СТАТУТАРНА ОДЛУКА

За измена и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие За стопанисување со спортски објекти „Радовиш-2014,, Радовиш

Член 1

Се врши измена и дополнување во Статутот каде во дел IV. ДЕЈНОСТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО се додаваат следните дејности согласно Националната класификација на дејности:

-НКД 43.21 Електроинсталатерски работи

Член 2

Со донесување на оваа Статутарна одлука престанува да важи одлуката 02-18/1 која Управниот одбор ја донесе на ден 20.04.2022 година

Оваа Одлука Влегува во сила и ќе се применува по добивањето на согласност од Советот на општина Радовиш.

Управен одбор на ЈПССО „Радовиш 2014“
Претседател : Дончо Коцев

СОДРЖИНА

Образложение за итноста-----	1
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за прогласување на итноста на 12-та седница на Советот на општина Радовиш----	1
ОДЛУКА за утврдување на итноста на седницата -----	1
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за ставање вон сила на Одлуката бр.08-739/1 од 13.04.2022 год.-----	2
Одлука за ставање вон сила на Одлуката бр.08-739/1 од 13.04.2022 год. -----	2
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за ставање вон сила на Одлуката за давање Согласност на Статутарната Одлука за измена и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти „Радовиш-2014„ Радовиш бр. 02-18/1 од 20.04.2022 год.-----	2
ОДЛУКА за ставање вон сила на Одлуката за давање Согласност на Статутарната Одлука за измена и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти „Радовиш-2014„ Радовиш бр. 02-18/1 од 20.04.2022 год. -----	2
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за давање согласност на Статутарната Одлука за измена и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти „Радовиш-2014„ Радовиш бр. 02-31/2 од 18.05.2022 год. -----	2
ОДЛУКА за давање согласност на Статутарната Одлука за измена и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти „Радовиш-2014„ Радовиш бр. 02-31/2 од 18.05.2022 год. -----	3
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за сопствено учество за аплициран предлог-проект преку Програма за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година на МЛС/БРР поднесен преку Центар за развој на Југоисточен плански регион -----	3
ОДЛУКА за сопствено учество за аплициран предлог-проект преку Програма за рамномерен регионален развој за 2022	

година со индикативно планирани средства за 2023 година на МЛС/БРР поднесен преку Центар за развој на Југоисточен плански регион -----	3
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за сопствено учество за аплициран предлог-проект преку Програма за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година на МЛС/БРР поднесен преку Центар за развој на Југоисточен плански регион-----	4
ОДЛУКА за сопствено учество за аплициран предлог-проект преку Програма за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година на МЛС/БРР поднесен преку Центар за развој на Југоисточен плански регион -----	4
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за сопствено учество за аплициран предлог-проект преку Програма за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година на МЛС/БРР поднесен преку Центар за развој на Југоисточен плански регион -----	4
ОДЛУКА за сопствено учество за аплициран предлог-проект преку Програма за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година на МЛС/БРР поднесен преку Центар за развој на Југоисточен плански регион -----	4
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за сопствено учество за аплициран предлог-проект преку Програма за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година на МЛС/БРР поднесен преку Центар за развој на Југоисточен плански регион -----	4
ОДЛУКА за сопствено учество за аплициран предлог-проект преку Програма за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година на МЛС/БРР поднесен преку Центар за развој на Југоисточен плански регион -----	4
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучокот за престанок на мандат на член во Советот на општина Радовиш-----	5
Заклучокот за престанок на мандат на член во Советот на општина Радовиш-----	5
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучокот за прифаќање на Извештај на работното тело на Советот на општина Радовиш-----	5
Заклучок за прифаќање на Извештај на работното тело на Советот на општина Радовиш-----	5

ДРУГИ АКТИ

СТАТУТАРНА ОДЛУКА За измена и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти „Радовиш-2014„ Радовиш -----	6
---	---